



Модел	VCR600W
Тип на навигација	Laser LDS + SLAM *Laser Detect Sensor + Simultaneous Localization And Mapping
Напојување (W)	50
Боја	Бела
Батерија (V)	14,4
Капацитет на батерија (mAh)	5200
HEPA	2
Главна четка	1
Странична четка	4
Станица за полнење	1
Резервоар за прашина	1
Кабел за напојување	1
Филтер	HEPA, Примарен филтер, Сунѓераст филтер
Филтер опции	Може да се пере
Животен век на филтер	6 месеци
Капацитет на резервоар за прашина	600ml
Наклон за искачување	17°
Брзина на тркалезна четка	1250
Брзина на странична четка	190
Wi Fi	Tesla Smart Things апликација
Мапа	Прикажување на патеката за чистење во реално време

Модел	VCR600W
Сензори	Ласерски LDS, SLAM, инфрацрвен сензор за полнење, Омни-насочен сензор, Сензор за браник, сензор за радар, сензор за ласерска глава против судир, Сензор за откривање брзина, Сензор против пад, Сензор за станица за полнење, Сензор за брзина на вентилаторот, Сензор за брзина на погонското тркало, Сензор за насока на погонското тркало, Сензор за странична четка, акцелерометар, сензор за електронски компас, километража, сензор против судир, сензор за жирокоп, Сензор за стаклен сид и црн сид, сензор за раб TOF, сензор за кутија за прашина, сензор за откривање пречки, сензор за температура на батеријата
Методи на чистење	Чистење на цела куќа, длабинско чистење, чистење на посебни места, чистење области, зонско чистење, чистење рабови, чистење соби, автоматско чистење, распоред на чистење, автоматско откривање тепих
Звучни нотификации	Да
Време на полнење на батеријата (h)	4-5h
Време на празнење на батеријата (min)	160
Тест за нивото на бучава (dB)	55/60/65/70
Вшмукувачки вакуумски притисок (Pa)	600/1200/2500/3000
Информации за чистење	Реон на чистење, време на чистење, патека на чистење, евиденција за чистење и ниво на батеријата
Потрошувачка на енергија (W)	50W
Приклучок за напојување	Euro
Должина на кабел за напојување (cm)	150
Димензии на продукт (mm)	350x350x100
Кутија	470x400x133
Картонска кутија	490x145x420
Тежина	3,3 kg/5,8 kg
Бруто тежина CB	5,83 kg